



Средба на правниците

13 - 15. 10. 2016,
хотел Метропол Езерски комплекс, Охрид

А Г Е Н Д А

ПРВ ДЕН (13 октомври 2016)

9,30-10,30

Регистрација на учесници

10,30-10,40

Свечено отворање на 75-та Средба на правниците

10,40-11,40

Тема 1: Новини во Законот за извршување во РМ од 2016 година

Предавачи:

г-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“

г-р Татјана Зороска-Камиловска, вонреден професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“

г-р Милка Ракочевиќ, доцент на Правниот факултет „Јустинијан Први“

11,40-12,10

Дискусија, прашања и одговори

12,10 - 12,40

Пауза

12,40 - 13,10

Тема 2: Новини во новиот Закон за нотаријат

Предавач:

Фиданчо Стоев, судија во пензија

13,10 - 13,40

Тема 3: Нотарски платен налог

Предавач:

Теофил Томановиќ, судија во пензија

14,10 - 14,40

Дискусија, прашања и одговори

ВТОР ДЕН (14 октомври 2016)

9,30-10,30

Годишно собрание на Здружението на правниците на Македонија

10,30-11,00

Тема 4: Договор за осигурување во системот на Граѓанскиот законик

Предавач:

Мирко Здравески

11,00-11,30

Тема 5: Нагомest на штета – испуштена корист (изгубена добивка) – анализа, модел и пресметка

Предавач:

м-р Драган Аксентиев

11,30 - 12,00

Дискусија, прашања и одговори

12,00-12,30

Пауза

12,30-13,00

Тема 6: Казненоправна одговорност на носителите на јавни функции во Република Македонија

Предавач:

г-р Беса Арифџи, вонреден професор по казнено право и криминологија на Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа

13,00 - 13,30

Тема 7: Законската рамка за одземање на имот стекнат со кривично дело и потребата од регионална соработка

Предавач:

г-р Сејфула Османи

13,30-14,00

Дискусија, прашања и одговори

ТРЕТ ДЕН (15 октомври 2016)

10,30-11,00

Тема 8: Различни аспекти на договорите за вработување, со посебен осврт на менаџерските договори

Предавач:

Данче Чакаровска Гроздановска, адвокат во адвокатско груштво Чакаровска

11,00-11,30

Тема 9: Начини на престанок на договорот за вработување

Предавач:

Санџе Зиков, судија во Апелационен суд Скопје

11,30-12,00

Дискусија, прашања и одговори